



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Вторник, 5 декември 1967

Скопје

Број 39

Год. XXIII.

Претплатата за 1967 год. изнесува 45 (4.500) дин. Овој број чини 1,60 (160) дин. Жиро сметка бр. 401-1-16.

341.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВЕТЕРИНАРНАТА СЛУЖБА

Се прогласува Законот за ветеринарната служба што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор одржана на 15 и 16 ноември 1967 година и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 15 ноември 1967 година.

У. бр. 50

17 ноември 1967 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хади Василев, с. р.

ЗАКОН

ЗА ВЕТЕРИНАРНАТА СЛУЖБА

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Ветеринарната служба, како општествена служба, ги врши работите на заштитата на здравјето на добитокот и живината, учествува во унапредувањето на сточарството и се грижи за заштитата на здравјето на луѓето од болести што можат да се пренесат од животни на прехранбени производи и сировини од животинско потекло.

Член 2

Ветеринарната служба:

- презема ветеринарно-санитарни мерки и се грижи за спречување појавите на добиточни болести;
- презема пропишани мерки за спречување и сузбивање на заразни, паразитни и други добиточни болести;
- го лекува заболениот добиток и живина;
- врши ветеринарно-санитарен надзор над приплодниот добиток и вештачкото осеменување;
- врши ветеринарно-санитарен надзор над прометот на добитокот, како и над производството и прометот на добиточните производи и сировини од животинско потекло;
- врши преглед на добитокот наменет за колење;
- собира податоци за здравствената состојба на добитокот, води ветеринарна статистика и евиденција и им поднесува на надлежните органи извештаи за здравствената состојба на добитокот и за извршување односно подобрување на ветеринарната служба;
- се грижи за ветеринарното просветување на производителите и имателите на добитокот и живина;
- врши и други работи определени со посебни прописи.

Член 3

Во сузбивањето на добиточните заразни болести што можат да се пренесат на луѓето ветеринарната служба соработува со здравствената служба.

Член 4

Ветеринарната служба ја вршат ветеринарни установи, ветеринарни служби во земјоделските и други работни организации и управните органи надлежни за работите на ветеринарството.

II. ВЕТЕРИНАРНИ УСТАНОВИ

Член 5

Ветеринарни установи се: ветеринарни станици, ветеринарни — сточарски центри, ветеринарни болници и институти.

Ветеринарните установи се самостојни и самоуправни работни организации, чија дејност е од посебен општествен интерес.

Член 6

Ветеринарна станица односно ветеринарно-сточарски центар основа општината, а ветеринарна болница основа општината односно Републиката.

Ветеринарен институт се основа според прописите за научни установи.

1. Ветеринарна станица

Член 7

Ветеринарната станица (станица) ги врши следните работи:

- спроведува зоопрофиликатички, зоохигиенски, зоотехнички и други ветеринарно-санитарни мерки за спречување и сузбивање на добиточни заразни, паразитни и други болести;
- врши преглед на добиток и живина, дијагностички испитувања, освен лабораториски, поставува патолошко-анатомски и клинички дијагнози, испраќа материјал за лабораториски испитувања при постоење на заразни, паразитни и други добиточни болести;
- врши лекување на болен добиток и живина од заразни, паразитни и други болести;
- врши хируршки интервенции кај добитокот и живината;
- врши вештачко осеменување на добиток и живина и сузбивање на јаловоста кај добитокот;
- води ветеринарна евиденција и статистика;
- врши и други работи на ветеринарната служба по барање од државни органи, работни организации и граѓани.

Член 8

Станицата може да ги врши работите од претходниот член ако располага со:

- најмалку еден дипломиран ветеринар, еден ветеринарен техничар и еден ветеринарен болничар;
- опрема и инструменти за поставување на патолошко-анатомска и клиничка дијагноза и дијагностичко испитување на туберкулозата, сакагијата, тифусот кај кокошките и друго;
- опрема и инструменти за хируршки интервенции за вештачко осеменување и за спречување и отстранување на добиточни заразни болести

(шприцеви, игли, стерилизатори, дезинфикациони пумпи и друго);

— хемафармацеутски и биолошки препарати и средства за дезинфекција, дезинсекција и дератизација како и со ладилник за чување на биолошки препарати;

— заштитна облека за работниците на станицата;

— погодни простории за работа и за сместување и чување на опремата и инструментите.

2. Ветеринарно-сточарски центри

Член 9

Ветеринарно-сточарскиот центар (центар) ги врши следните работи:

— лабораториска дијагностика за утврдување на заразни, паразитни и други заболувања кај добиток и живина;

— лабораториски преглед на прехранбени производи и сировини од животинско потекло;

— добивање, конзервирање и испраќање на сперма.

Покрај работите од претходниот став, центарот ги врши и работите од член 7 на овој закон.

Член 10

Центарот може да ги врши работите од претходниот член ако располага со опрема за лабораториско дијагностицирање на заразни, паразитни и други заболувања и за лабораториски преглед на прехранбени производи од животинско потекло односно ако располага со квалитетни бикови и лабораториска опрема за добивање, разретчување и конзервирање на сперма и соодветен специјалистички кадар.

За вршење на работите од член 7 центарот мора да ги исполнува и условите од член 8 на овој закон.

3. Ветеринарна болница

Член 11

Ветеринарната болница (болница) ги врши следните работи:

— лекува болен добиток и живина од органски, заразни и паразитни болести со позната етиологија;

— проучува и лекува органски заболувања кај добиток и живина со непозната етиологија;

— врши хируршки и акушерски интервенции кај добитокот и живината;

— врши вештачко осемнување на добиток и живина и сузбивање на јаловоста кај добитокот.

Ветеринарната болница може да преземе и превентивни мерки против заразни, паразитни и други добиточни болести и да служи како центар за практична обука на ветеринарниот кадар.

Член 12

Болницата може да ги врши работите од претходниот член ако располага со потребен специјалистички кадар, соодветна лабораториска опрема од член 8 на овој закон.

4. Ветеринарен институт

Член 13

Ветеринарниот институт (институт), покрај научната работа, врши и лабораториска дијагностика на заразни и паразитни производи од животинско потекло.

5. Управување со ветеринарните установи

Член 14

Органи на управување на ветеринарните установи, освен на институтот, се: совет, управен одбор и директор.

Член 15

Советот го сочинуваат членови на работната заедница и претставници на општествената заедница, заинтересирани граѓани и организации (претставници на општествената заедница).

Бројот на претставниците од редот на заинтересираните граѓани односно организации, како и организациите што се сметаат за заинтересирани во смисла на претходниот став, ги определува општинското собрание.

Бројот на претставниците на општествената заедница не може да биде поголем од бројот на членовите што ги избира работната заедница на ветеринарната установа.

Претставниците на општествената заедница од редот на граѓаните ги именува општинското собрание.

Член 16

Претставниците на општествената заедница заедно со членовите на работната заедница:

— го донесуваат статутот;

— ги утврдува цените на ветеринарните услуги;

— ја донесуваат програмата за работа и развик;

— ги разгледуваат и одобруваат извештаите за работа;

— го донесуваат финансискиот план и завршната сметка.

Член 17

Ако работната заедница на ветеринарната установа има помалку од десет членови, работите на управниот одбор ги врши работната заедница.

Член 18

За директор на ветеринарна станица, ветеринарно-сточарски центар и ветеринарна болница може да биде именуван дипломиран ветеринар со положен стручен испит.

За раководител на помошна ветеринарна станица во состав на установите од претходниот став може да се назначи ветеринар.

Член 19

Управувањето со ветеринарните институти се врши според прописите за научните установи.

III. ВЕТЕРИНАРНИ СЛУЖБИ ВО ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ДРУГИ РАБОТНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Член 20

Земјоделски и други работни организации што се занимаваат со одгледување на добиток и живина се должни да обезбедат здравствена заштита за нив преку своја ветеринарна служба или во спогодба со соодветна ветеринарна установа.

Ветеринарната служба на земјоделска или друга работна организација мора да има најмалку еден дипломиран ветеринар, опрема и инструменти од член 8 алинеја 2 и 3 од овој закон според видот на заштитата, како и да ги исполнува условите од член 8 алинеја 4, 5 и 6 на овој закон.

IV. ОРГАНИ НА УПРАВАТА ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО

Член 21

Управните работи од областа на ветеринарството ги вршат органите на управата надлежни за ветеринарство и ветеринарните инспектори според посебни прописи.

V. ЕВИДЕНЦИЈА ВО ВЕТЕРИНАРНИТЕ УСТАНОВИ И СЛУЖБИ

Член 22

Ветеринарните станици, ветеринарно-сточарските центри, ветеринарните болници и ветеринарните служби во земјоделските и другите работни организации се должни да водат евиденција за својата работа и да им доставуваат податоци за извршените превентивни мерки на општинските и ре-

публичките органи на управата надлежни за работите на ветеринарството.

Содржината и начинот на водење на евиденцијата, како и видот и начинот на доставувањето на податоците од претходниот став ги пропишува републичкиот секретар за земјоделство и шумарство.

VI. ВЕТЕРИНАРНИ РАБОТНИЦИ И СТРУЧНИ ИСПИТИ

Член 23

Стручни и ветеринарни работи можат да вршат само ветеринарни работници.

Ветеринарни работници се: дипломиран ветеринар, ветеринар, ветеринар-техничар, ветеринар-лаборант, ветеринар-болничар и ветеринар-хигиеничар.

Член 24

Ветеринарниот техничар врши ветеринарни работи од техничка природа што не се сврзани со поставување на дијагноза.

Член 25

Ветеринарниот лаборант врши стручни лабораториски работи од техничка природа.

Ветеринарниот болничар врши помошни ветеринарни работи од техничка природа на ветеринарна установа односно во ветеринарна служба на земјоделска или друга работна организација. Ветеринарниот болничар, под контрола на непосредниот старешина, може да врши вакцинација на кокошки против чума, вакцинација на кучиња против беснило и дехелментизација на кучиња.

Ветеринарниот хигиеничар врши собирање и нештетно отстранување на животински мрши и фракче и уништување на кучиња-скитници.

Член 26

Се овластува републичкиот секретар за земјоделство и шумарство да донесе поблиски прописи за работите што можат да ги вршат ветеринарните техничари и ветеринарните болничари.

Член 27

Ветеринарните работници не можат да вршат приватна практика.

Член 28

Дипломираните ветеринари, ветеринарите и ветеринарните техничари што се на работа во ветеринарни станици, ветеринарно-сточарски центри, ветеринарни болници, ветеринарни служби во земјоделски и други работни организации и во органите на управата надлежни за работите на ветеринарството се должни да полагаат стручен испит по навршени две години работа во ветеринарната служба.

Стручниот испит се состои од општ и посебен дел и се полага според програмата што ја утврдува и пред комисија што ја именува републичкиот секретар за земјоделство и шумарство.

Се овластува републичкиот секретар за земјоделство и шумарство да донесе поблиски прописи за полагање на стручниот испит.

VII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 29

Со парична казна од 1.000 — 7.000 динари ќе се казни за прекршок:

1. станица, центар и болница што вршат работи од член 7 од овој закон, ако немаат најмалку еден ветеринар, еден ветеринарен техничар и еден ветеринарен болничар (чл. 8, 9 и 12);

2. центар и болница, ако не располагаат со соодветен специјалистички кадар (член 10 и 12);

3. земјоделска или друга работна организација што има своја ветеринарна служба, а нема најмалку еден ветеринар (член 20 став 2);

4. центар ако не располага со опрема за лабораторско дијагностицирање на заразни, паразитни и други заболувања и за лабораторски прегледи на

прехранбени производи од животинско потекло ако не располага со квалитетни бикови и лабораториска опрема за добивање, разретчување и конзервирање на сперма (член 10);

5. болница која не располага со соодветна лабораториска опрема (член 12).

За прекршок од претходниот став со парична казна до 500 динари ќе се казни и одговорното лице во работната организација.

Член 30

Со парична казна од 200 — 3.000 динари ќе се казни за прекршок:

1. станица, центар и болница што вршат преглед и лекување на добиток и живина, дијагностички испитувања, што поставуваат патолошко-анатомски дијагнози, а не располагаат со опрема и инструменти за поставување на патолошко-анатомска и клиничка дијагноза и дијагностичко испитување на туберкулозата, сакагијата, тифусот кај кокошките и друго (член 8 алинеја 2, член 10 став 2, член 12);

2. станица, центар и болница што вршат хируршки интервенции и вештачко осемнување на добиток, спроведуваат зоопрофилактички мерки за спречување и сузбивање на добиточни зарази, а не располагаат со опрема и инструменти за хируршки интервенции, за вештачко осемнување односно за отстранување на добиточни заразни болести (член 8 алинеја 3, член 10 став 2 и член 12);

3. станица, центар и болница кои вршат дезинфекција, дезинсекција и дератизација и превенрање и сузбивање на добиточни заразни болести, ако не располагаат со хемофармацеутски и биолошки препарати и средства за дезинфекција и дератизација, како и со ладилник за чување на биолошки препарати (член 8 алинеја 4, член 10 став 2 и член 12);

4. станица, центар и болница кои вршат работи од член 7 алинеја 1, 2, 3 и 4, ако не располагаат со заштитна облека за работниците (член 8 алинеја 5, член 10 став 2 и член 12);

5. земјоделска или друга работна организација која има сопствена ветеринарна служба, а не располага со опрема и инструменти според видот на заштитата (член 20 став 2);

6. земјоделска или друга работна организација, која има сопствена ветеринарна служба што не ги исполнува условите од член 8 алинеја 4 и 5 од овој закон;

7. станица, центар и болница односно земјоделска или друга работна организација која има сопствена ветеринарна служба, ако не располага со погодни простории за сместување и чување на опремата и инструментите (член 8 алинеја 6, член 10 став 2, член 12 и член 20 став 2).

За прекршок од претходниот став со парична казна до 500 динари ќе се казни и одговорното лице во работната организација.

Член 31

Со парична казна од 500 — 3.000 динари ќе се казни за прекршок ветеринарниот работник кој врши приватна практика (член 27).

Член 32

Со парична казна до 500 динари ќе се казни за прекршок ветеринарниот техничар, ветеринарниот болничар, ветеринарниот хигиеничар и ветеринарниот лаборант кој врши стручни ветеринарни работи за кои не е овластен (член 24 и 25).

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 33

Организациите од член 4 се должни да ја сообразат својата работа со одредбите на овој закон во рок од една година од денот на неговото влегување во сила.

Член 34

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

342.

Врз основа на член 35 став 2 и 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување на земјоделците („Службен весник на СРМ“ број 32/66), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор одржана на 3. X. 1967 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор одржана на 17. XI. 1967 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА КОМУНАЛНАТА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ВО КОЧАНИ ЗА 1967 ГОДИНА

1. Придонесот за здравствено осигурување на земјоделците од подрачјето на Комуналната заедница за здравствено осигурување на земјоделците во Кочани за 1967 година ќе се плаќа:

а) за земјоделците што имаат земја и се занимаваат со земјоделството по стопа од 17% од катастарскиот приход од земјоделската дејност;

б) по 100 динари од домаќинство кое нема своја земја а се занимава со земјоделство.

2. Придонесот од точка 1 ќе се плаќа сметано од 1 јануари 1967 година.

3. Со оваа одлука се заменува Одлуката за придонесите за здравствено осигурување на земјоделците за 1967 година на Собранието на Комуналната заедница за здравствено осигурување на земјоделците во Кочани број 2489 од 20. XII. 1966 година.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 115

18 ноември 1967 година

Скопје

Претседател

на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р.

343.

Врз основа на член 57 и 144 од Деловникот на Републичкиот собор на Собранието на СРМ по предлог од Комисијата за прашањата на изборите и именувањата, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор одржана на 15 и 16 ноември 1967 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА ПОСТОЈАНИТЕ ОДБОРИ И МАНДАТНО-ИМУНИТЕТНАТА КОМИСИЈА НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Пратеникот на Републичкиот собор Васил Костантинов се разрешува од членство во Одборот за просветно-културни прашања на Републичкиот собор.

2. За член на Одборот за Просветно-културни прашања се избира пратеникот на Републичкиот собор Кирил Михајловски — Груица.

3. Оваа одлука влегува во сила со донесувањето.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 01-129

17 ноември 1967 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р.

344.

Врз основа на член 143—145 и 172 став 2 од Деловникот на Собранието на СРМ, по предлог од Извршниот совет, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Социјално-здравствениот собор одржана на 17 октомври 1967 година и на седницата на Републичкиот собор одржана на 15 и 16 ноември 1967 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОБРАЗУВАЊЕ ЗАЕДНИЧКА КОМИСИЈА ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НАЦРТ НА ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА И ЗДРАВСТВЕНАТА СЛУЖБА

I. Се образува Заедничка комисија за изработување Нацрт на закон за здравствената заштита и здравствената служба во следниот состав:

- 6 членови од Социјално-здравствениот собор,
- 4 члена на Републичкиот собор,
- 1 функционер од Собранието на СРМ,
- 1 член од Извршниот совет,
- 1 функционер од Републичката управа,
- 1 претставник на Републичкиот совет на ССЈ за Македонија,
- 1 претставник на Републичката конференција на ССРМ,
- 1 претставник на Медицинскиот факултет — Скопје,
- 1 претставник на Македонското лекарско друштво,
- 1 претставник на Републичкиот завод за социјално осигурување,
- 1 претставник на Републичкиот завод за здравствена заштита,
- 1 претставник на Заедницата на здравствените установи на СРМ, и
- 1 претставник на Градското собрание на град Скопје.

II. Нацртот на закон за здравствената заштита и здравствената служба ќе се засновува врз начелата за здравствена заштита и организацијата на здравствената служба опфатени во Предлогот за донесување на закон за здравствена заштита и здравствена служба.

III. Во изработувањето на Нацртот на закон а со цел за пореално согледување на проблемите и потребата од нивното регулирање, се овластува Комисијата да ги користи податоците и согледувањата на органите на управата, здравствените установи како и податоците што ќе бидат презентирани од страна на општествено-политичките организации.

IV. Нацртот на закон за здравствената заштита и здравствената служба да се изготви и да им се поднесе на соборите на претресување најдоцна до 15 декември 1967 година.

V. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 01-132

17 ноември 1967 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р.

345.

Врз основа на член 143, 144, 146 и 147 од Деловникот на Собранието на СРМ, по предлог од Комисијата за прашања на изборите и именувањата, Собранието на СРМ, на седницата на Социјално-здравствениот собор, одржана на 17 октомври 1967 година и на седницата на Републичкиот собор, одржана на 15 и 16 ноември 1967 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЗАЕДНИЧКА КОМИСИЈА НА РЕПУБЛИЧКИОТ И СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СРМ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НАЦРТ НА ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА И ЗДРАВСТВЕНАТА СЛУЖБА

1. Во Заедничката комисија на Републичкиот и Социјално-здравствениот собор на Собранието на СРМ за изработување Нацрт на закон за здравствената заштита и здравствената служба се избираат:

а) за претседател — МИЛКА ТАКЕВА, пратеник во Републичкиот собор;

б) за членови:

— проф. Д-р ДИМКО КЕПЕВСКИ, пратеник во Социјално-здравствениот собор;

— Д-р ДИМИТАР КОТЕВСКИ, пратеник во Социјално-здравствениот собор;

— Д-р ЈУСУФ РЕЦЕПИ, пратеник во Социјално-здравствениот собор;

— Д-р ТОМЕ БАЈРАКТАРОВ, пратеник во Социјално-здравствениот собор;

— Д-р МИЛИЦА ВАНДЕВСКА, пратеник во Социјално-здравствениот собор;

— Д-р ДРАГАН ПЕТРОВСКИ, пратеник во Социјално-здравствениот собор;

— АРИЗАН НЕСТОРОВСКИ, пратеник во Републичкиот собор;

— АЦЕ РИСТЕВСКИ, пратеник во Републичкиот собор;

— КИРО ДИМИТРИОСКИ, пратеник во Републичкиот собор;

— НИКОЛА МИТЕВСКИ, функционер во Собранието на СРМ;

— МЛАДЕН ПАВЛОВСКИ, член на Извршниот совет;

— ДИМИТАР ГЕРАСИМОВСКИ, републички секретар за народно здравје и социјална политика;

— претставник на Републичкиот совет на ССЈ за Македонија;

— претставник на Републичката конференција на ССРМ;

— претставник на Медицинскиот факултет — Скопје;

— претставник на Македонското лекарско друштво;

— претставник на Републичкиот завод за социјално осигурување;

— претставник на Републичкиот завод за здравствена заштита;

— претставник на Заедницата на здравствените установи на СРМ;

— претставник на Градското собрание на град Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 01-128

17 ноември 1967 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р.

346.

Врз основа на член 32 став 2 од Законот за организирање на научните дејности („Службен весник на СРМ“ бр. 9/67), Републичкиот секретар за образование, наука и култура пропишува

У П А Т С Т В О

ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ РЕГИСТАРОТ НА НАУЧНИТЕ УСТАНОВИ

1. Водењето на регистарот на научните установи (регистар) и постапката за запишување во регистарот се врши на начин определен со одредбите на ова упатство.

2. Во регистарот се запишуваат научните установи, научните единици и другите научни организации предвидени со одредбите на член 8 и 9 од Законот за организирање на научните дејности (научни установи).

3. Регистарот се води во форма на тврдо поврзана книга. Листовите на регистарот се нумерирани и прошиени со емственик чии два краја се потпечатени со восок на внатрешната страна од задната корица на регистарот.

Регистарот го оверува на внатрешната страна од задната корица Републичкиот секретар за образование, наука и култура.

Регистарот е јавна книга.

4. Регистарот се води според образецот број 1 кој е составен дел на ова упатство.

5. Уписите во регистарот се вршат со црно мастило. По секој извршен упис се повлекува водорамна линија под целиот текст.

На еден лист од регистарот можат да се внесуваат податоци само за една научна установа. Кога регистарскиот лист ќе се исполни до крајот, за наредните уписи се користи нов регистарски лист кој се води под ист регистарски број.

Уписот на бришење на научната установа од регистарот се врши на тој начин што со црвено мастило се прецртуваат со една коса линија сите уписи и на крајот се наведува дека установата е избришана од регистарот и по која основа.

Во случај на погрешен упис, се врши исправка на тој начин што преку погрешно упишаниот текст се повлекува тенка линија и над неа се внесува точниот текст. Исправката се врши со црвено мастило.

Секој упис во регистарот го потпишува службеното лице што го извршило уписот.

6. За запишување во регистарот научната установа поднесува писмена пријава според образецот број 2 што е составен дел на ова упатство.

Кон пријавата установата ги поднесува и следните прилози:

а) акт за основање на установата во заверен препис;

б) список на поважната опрема која служи за научна работа (машини, апарати, инструменти и слично);

в) статут на установата во заверен препис.

Доколку до денот на поднесувањето на пријавата статутот на установата не е донесен, статутот се доставува веднаш по неговото донесување.

7. Писмена пријава се поднесува и за секоја промена на податоците од претходната точка на ова упатство.

8. Врз основа на пријавата на научната установа се донесува решение за запишување во регистарот ако се утврди дека установата ги исполнува условите од член 12 на Законот за организирање на научните дејности.

9. Решението за запишување во регистарот се доставува на соодветната научна установа.

10. Уписот за настанатите промени по запишувањето, врз основа на пријавата, се врши со соодветните рубрики од регистарот. Кон секоја промена се наведува основот за нејзиното запишување во регистарот.

11. Ако по пријава или по службена должност се утврди дека научната установа што е запишана во регистарот престанала да врши научна дејност или повеќе не ги исполнува условите од член 12 на Законот за организирање на научните дејности, се донесува решение врз основа на кое научната установа се брише од регистарот.

Решението за бришењето од регистарот се доставува на установата.

12. За секоја научна установа што е запишана во регистарот се формира досие во кое се чуваат

пријавите, прилозите и другите списи што се во врска со запишувањето во регистарот.

13. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 03-2169/1

11 септември 1967 година

Скопје

Републички секретар
за образование, наука
и култура,
Томислав Чокревски, с. р.

Образец број 1
Формат 40 x 50 см.

РЕГИСТАР НА НАУЧНИТЕ УСТАНОВИ

Регистарски број _____

Датум и број на пријавата			Датум на запишувањето			Датум и број на решението за запишување			Податоци за научната установа односно научната единица														ЗАВЕЈЕШКА	
Назив			Седиште			Општина			Статус: Установа — единица			Вид на научната работа			Бр. на научни, струч. и др. работници				Основач		Износ на средствата во 1000 н. дин.			Потпис н службеното лице
Назив			Седиште			Општина			Статус: Установа — единица			Вид на научната работа			Бр. на научни, струч. и др. работници				Основач		Износ на средствата во 1000 н. дин.			Потпис н службеното лице
Назив			Седиште			Општина			Статус: Установа — единица			Вид на научната работа			Бр. на научни, струч. и др. работници				Основач		Износ на средствата во 1000 н. дин.			Потпис н службеното лице
Назив			Седиште			Општина			Статус: Установа — единица			Вид на научната работа			Бр. на научни, струч. и др. работници				Основач		Износ на средствата во 1000 н. дин.			Потпис н службеното лице
Назив			Седиште			Општина			Статус: Установа — единица			Вид на научната работа			Бр. на научни, струч. и др. работници				Основач		Износ на средствата во 1000 н. дин.			Потпис н службеното лице
Назив			Седиште			Општина			Статус: Установа — единица			Вид на научната работа			Бр. на научни, струч. и др. работници				Основач		Износ на средствата во 1000 н. дин.			Потпис н службеното лице
Назив			Седиште			Општина			Статус: Установа — единица			Вид на научната работа			Бр. на научни, струч. и др. работници				Основач		Износ на средствата во 1000 н. дин.			Потпис н службеното лице
Назив			Седиште			Општина			Статус: Установа — единица			Вид на научната работа			Бр. на научни, струч. и др. работници				Основач		Износ на средствата во 1000 н. дин.			Потпис н службеното лице
Назив			Седиште			Општина			Статус: Установа — единица			Вид на научната работа			Бр. на научни, струч. и др. работници				Основач		Износ на средствата во 1000 н. дин.			Потпис н службеното лице
Назив			Седиште			Општина			Статус: Установа — единица			Вид на научната работа			Бр. на научни, струч. и др. работници				Основач		Износ на средствата во 1000 н. дин.			Потпис н службеното лице
Назив			Седиште			Општина			Статус: Установа — единица			Вид на научната работа			Бр. на научни, струч. и др. работници				Основач		Износ на средствата во 1000 н. дин.			Потпис н службеното лице
Назив			Седиште			Општина			Статус: Установа — единица			Вид на научната работа			Бр. на научни, струч. и др. работници				Основач		Износ на средствата во 1000 н. дин.			Потпис н службеното лице
Назив			Седиште			Општина			Статус: Установа — единица			Вид на научната работа			Бр. на научни, струч. и др. работници				Основач		Износ на средствата во 1000 н. дин.			Потпис н службеното лице
Назив			Седиште			Општина			Статус: Установа — единица			Вид на научната работа			Бр. на научни, струч. и др. работници				Основач		Износ на средствата во 1000 н. дин.			Потпис н службеното лице
Назив			Седиште			Општина			Статус: Установа — единица			Вид на научната работа			Бр. на научни, струч. и др. работници				Основач		Износ на средствата во 1000 н. дин.			Потпис н службеното лице
Назив			Седиште			Општина			Статус: Установа — единица			Вид на научната работа			Бр. на научни, струч. и др. работници				Основач		Износ на средствата во 1000 н. дин.			Потпис н службеното лице
Назив			Седиште			Општина			Статус: Установа — единица			Вид на научната работа			Бр. на научни, струч. и др. работници				Основач		Износ на средствата во 1000 н. дин.			Потпис н службеното лице
Назив			Седиште			Општина			Статус: Установа — единица			Вид на научната работа			Бр. на научни, струч. и др. работници				Основач		Износ на средствата во 1000 н. дин.			Потпис н службеното лице
Назив			Седиште			Општина			Статус: Установа — единица			Вид на научната работа			Бр. на научни, струч. и др. работници				Основач		Износ на средствата во 1000 н. дин.			Потпис н службеното лице
Назив			Седиште			Општина			Статус: Установа — единица			Вид на научната работа			Бр. на научни, струч. и др. работници				Основач		Износ на средствата во 1000 н. дин.			Потпис н службеното лице
Назив			Седиште			Општина			Статус: Установа — единица			Вид на научната работа			Бр. на научни, струч. и др. работници				Основач		Износ на средствата во 1000 н. дин.			Потпис н службеното лице
Назив			Седиште			Општина			Статус: Установа — единица			Вид на научната работа			Бр. на научни, струч. и др. работници				Основач		Износ на средствата во 1000 н. дин.			Потпис н службеното лице
Назив			Седиште			Општина			Статус: Установа — единица			Вид на научната работа			Бр. на научни, струч. и др. работници				Основач		Износ на средствата во 1000 н. дин.			Потпис н службеното лице
Назив			Седиште			Општина			Статус: Установа — единица			Вид на научната работа			Бр. на научни, струч. и др. работници				Основач		Износ на средствата во 1000 н. дин.			Потпис н службеното лице
Назив			Седиште			Општина			Статус: Установа — единица			Вид на научната работа			Бр. на научни, струч. и др. работници				Основач		Износ на средствата во 1000 н. дин.			Потпис н службеното лице
Назив			Седиште			Општина			Статус: Установа — единица			Вид на научната работа			Бр. на научни, струч. и др. работници				Основач		Износ на средствата во 1000 н. дин.			Потпис н службеното лице
Назив			Седиште			Општина			Статус: Установа — единица			Вид на научната работа			Бр. на научни, струч. и др. работници				Основач		Износ на средствата во 1000 н. дин.			Потпис н службеното лице
Назив			Седиште			Општина			Статус: Установа — единица			Вид на научната работа			Бр. на научни, струч. и др. работници				Основач		Износ на средствата во 1000 н. дин.			Потпис н службеното лице
Назив			Седиште			Општина			Статус: Установа — единица			Вид на научната работа			Бр. на научни, струч. и др. работници				Основач		Износ на средствата во 1000 н. дин.			Потпис н службеното лице
Назив			Седиште			Општина			Статус: Установа — единица			Вид на научната работа			Бр. на научни, струч. и др. работници				Основач		Износ на средствата во 1000 н. дин.			Потпис н службеното лице
Назив			Седиште			Општина			Статус: Установа — единица			Вид на научната работа			Бр. на научни, струч. и др. работници				Основач		Износ на средствата во 1000 н. дин.			Потпис н службеното лице
Назив			Седиште			Општина			Статус: Установа — единица			Вид на научната работа			Бр. на научни, струч. и др. работници				Основач		Износ на средствата во 1000 н. дин.			Потпис н службеното лице
Назив			Седиште			Општина			Статус: Установа — единица			Вид на научната работа			Бр. на научни, струч. и др. работници				Основач		Износ на средствата во 1000 н. дин.			Потпис н службеното лице
Назив			Седиште			Општина			Статус: Установа — единица			Вид на научната работа			Бр. на научни, струч. и др. работници				Основач		Износ на средствата во 1000 н. дин.			Потпис н службеното лице
Назив			Седиште			Општина			Статус: Установа — единица			Вид на научната работа			Бр. на научни, струч. и др. работници				Основач		Износ на средствата во 1000 н. дин.			Потпис н службеното лице
Назив			Седиште			Општина			Статус: Установа — единица			Вид на научната работа			Бр. на научни, струч. и др. работници				Основач		Износ на средствата во 1000 н. дин.			Потпис н службеното лице
Назив			Седиште			Општина			Статус: Установа — единица			Вид на научната работа			Бр. на научни, струч. и др. работници				Основач		Износ на средствата во 1000 н. дин.			Потпис н службеното лице
Назив			Седиште			Општина			Статус: Установа — единица			Вид на научната работа			Бр. на научни, струч. и др. работници				Основач		Износ на средствата во 1000 н. дин.			Потпис н службеното лице
Назив			Седиште			Општина			Статус: Установа — единица			Вид на научната работа			Бр. на научни, струч. и др. работници				Основач		Износ на средствата во 1000 н. дин.			Потпис н службеното лице
Назив			Седиште			Општина			Статус: Установа — единица			Вид на научната работа			Бр. на научни, струч. и др. работници				Основач		Износ на средствата во 1000 н. дин.			Потпис н службеното лице
Назив			Седиште			Општина			Статус: Установа — единица			Вид на научната работа			Бр. на научни, струч. и др. работници				Основач		Износ на средствата во 1000 н. дин.			Потпис н службеното лице
Назив			Седиште			Општина			Статус: Установа — единица			Вид на научната работа			Бр. на научни, струч. и др. работници				Основач		Износ на средствата во 1000 н. дин.			Потпис н службеното лице
Назив			Седиште			Општина			Статус: Установа — единица			Вид на научната работа			Бр. на научни, струч. и др. работници				Основач		Износ на средствата во 1000 н. дин.			Потпис н службеното лице
Назив			Седиште			Општина			Статус: Установа — единица			Вид на научната работа			Бр. на научни, струч. и др. работници				Основач		Износ на средствата во 1000 н. дин.			Потпис н службеното лице
Назив			Седиште			Општина			Статус: Установа — единица			Вид на научната работа			Бр. на научни, струч. и др. работници				Основач		Износ на средствата во 1000 н. дин.			Потпис н службеното лице
Назив			Седиште			Општина			Статус: Установа — единица			Вид на научната работа			Бр. на научни, струч. и др. работници				Основач		Износ на средствата во 1000 н. дин.			Потпис н службеното лице
Назив			Седиште			Општина			Статус: Установа — единица			Вид на научната работа			Бр. на научни, струч. и др. работници				Основач		Износ на средствата во 1000 н. дин.			Потпис н службеното лице
Назив			Седиште			Општина			Статус: Установа — единица			Вид на научната работа			Бр. на научни, струч. и др. работници				Основач		Износ на средствата во 1000 н. дин.			Потпис н службеното лице
Назив			Седиште			Општина			Статус: Установа — единица			Вид на научната работа			Бр. на научни, струч. и др. работници				Основач		Износ на средствата во 1000 н. дин.			Потпис н службеното лице
Назив			Седиште			Општина			Статус: Установа — единица			Вид на научната работа			Бр. на научни, струч. и др. работници				Основач		Износ на средствата во 1000 н. дин.			Потпис н службеното лице
Назив			Седиште			Општина			Статус: Установа — единица			Вид на научната работа			Бр. на научни, струч. и др. работници				Основач		Износ на средствата во 1000 н. дин.			Потпис н службеното лице
Назив			Седиште			Општина			Статус: Установа — единица			Вид на научната работа			Бр. на научни, струч. и др. работници				Основач		Износ на средствата во 1000 н. дин.			Потпис н службеното лице
Назив			Седиште			Општина			Статус: Установа — единица			Вид на научната работа			Бр. на научни, струч. и др. работници				Основач		Износ на средствата во 1000 н. дин.			Потпис н службеното лице
Назив			Седиште			Општина			Статус: Установа — единица			Вид на научната работа			Бр. на научни, струч. и др. работници				Основач		Износ на средствата во 1000 н. дин.			Потпис н службеното лице
Назив			Седиште			Општина			Статус: Установа — единица			Вид на научната работа			Бр. на научни, струч. и др. работници				Основач		Износ на средствата во 1000 н. дин.			Потпис н службеното лице
Назив			Седиште			Општина			Статус: Установа — единица			Вид на научната работа			Бр. на научни, струч. и др. работници				Основач		Износ на средствата во 1000 н. дин.			Потпис н службеното лице
Назив			Седиште			Општина			Статус: Установа — единица			Вид на научната работа			Бр. на научни, струч. и др. работници				Основач		Износ на средствата во 1000 н. дин.			Потпис н службеното лице
Назив			Седиште			Општина			Статус: Установа — единица			Вид на научната работа			Бр. на научни, струч. и др. работници				Основач		Износ на средствата во 1000 н. дин.			Потпис н службеното лице
Назив			Седиште			Општина			Статус: Установа — единица			Вид на научната работа			Бр. на научни, струч. и др. работници				Основач		Износ на средствата во 1000 н. дин.			Потпис н службеното лице
Назив			Седиште			Општина			Статус: Установа — единица			Вид на научната работа			Бр. на научни, струч. и др. работници				Основач		Износ на средствата во 1000 н. дин.			Потпис н службеното лице
Назив			Седиште			Општина			Статус: Установа — единица			Вид на научната работа			Бр. на научни, струч. и др. работници				Основач		Износ на средствата во 1000 н. дин.			Потпис н службеното лице
Назив			Седиште			Општина			Статус: Установа — единица			Вид на научната работа			Бр. на научни, струч. и др. работници				Основач		Износ на средствата во 1000 н. дин.			Потпис н службеното лице
Назив			Седиште			Општина			Статус: Установа — единица			Вид на научната работа			Бр. на научни, струч. и др. работници				Основач		Износ на средствата во 1000 н. дин.			Потпис н службеното лице
Назив			Седиште			Општина			Статус: Установа — единица			Вид на научната работа			Бр. на научни, струч. и др. работници				Основач		Износ на средствата во 1000 н. дин.			Потпис н службеното лице
Назив			Седиште			Општина			Статус: Установа — единица			Вид на научната работа			Бр. на научни, струч. и др. работници				Основач		Износ на средствата во 1000 н. дин.			Потпис н службеното лице
Назив			Седиште			Општина			Статус: Установа — единица			Вид на научната работа			Бр. на научни, струч. и др. работници				Основач		Износ на средствата во 1000 н. дин.			Потпис н службеното лице
Назив			Седиште			Општина			Статус: Установа — единица			Вид на научната работа			Бр. на научни, струч. и др. работници				Основач		Износ на средствата во 1000 н. дин.			Потпис н службеното лице
Назив			Седиште			Општина			Статус: Установа — единица			Вид на научната работа			Бр. на научни, струч. и др. работници				Основач		Износ на средствата во 1000 н. дин.			Потпис н службеното лице
Назив			Седиште			Општина			Статус: Установа — единица			Вид на научната работа			Бр. на научни, струч. и др. работници				Основач		Износ на средствата во 1000 н. дин.			Потпис н службеното лице
Назив			Седиште			Општина			Статус: Установа — единица			Вид на научната работа			Бр. на научни, струч. и др. работници				Основач		Износ на средствата во 1000 н. дин.			Потпис н службеното лице
Назив			Седиште			Општина			Статус: Установа — единица			Вид на научната работа			Бр. на научни, струч. и др. работници				Основач		Износ на средствата во 1000 н. дин.			Потпис н службеното лице
Назив			Седиште			Општина			Статус: Установа — единица			Вид на научната работа			Бр. на научни, струч. и др. работници				Основач		Износ на средствата во 1000 н. дин.			Потпис н службеното лице
Назив			Седиште			Општина			Статус: Установа — единица			Вид на научната работа			Бр. на научни, струч. и др. работници				Основач		Износ на средствата во 1000 н. дин.			Потпис н службеното лице
Назив			Седиште			Општина			Статус: Установа — единица			Вид на научната работа			Бр. на научни, струч. и др. работници				Основач		Износ на средствата во 1000 н. дин.			Потпис н службеното лице
Назив			Седиште			Општина			Статус: Установа — единица			Вид на научната работа			Бр. на научни, струч. и др. работници				Основач		Износ на средствата во 1000 н. дин.			Потпис н службеното лице
Назив			Седиште			Општина			Статус: Установа — единица			Вид на научната работа			Бр. на научни, струч. и др. работници				Основач		Износ на средствата во 1000 н. дин.			Потпис н службеното лице
Назив			Седиште			Општина			Статус: Установа — единица			Вид на научната работа			Бр. на научни, струч. и др. работници				Основач		Износ на средствата во 1000 н. дин.			Потпис н службеното лице
Назив			Седиште			Општина			Статус: Установа — единица			Вид на научната работа			Бр. на научни, струч. и др. работници				Основач		Износ на средствата во 1000 н. дин.			Потпис н службеното лице
Назив			Седиште			Општина			Статус: Установа — единица			Вид на научната работа			Бр. на научни, струч. и др. работници				Основач		Износ на средствата во 1000 н. дин.			Потпис н службеното лице
Назив			Седиште			Општина			Статус: Установа — единица			Вид на научната работа			Бр. на научни, струч. и др. работници				Основач		Износ на средствата во 1000 н. дин.			Потпис н службеното лице
Назив			Седиште			Општина			Статус: Установа — единица			Вид на научната работа			Бр. на научни, струч. и др. работници				Основач		Износ на средствата во 1000 н. дин.			Потпис н службеното лице
Назив			Седиште			Општина			Статус: Установа — единица			Вид на научната работа			Бр. на научни, струч. и др. работници				Основач		Износ на средствата во 1000 н. дин.			Потпис н службеното лице
Назив			Седиште			Општина			Статус: Установа — единица			Вид на научната работа			Бр. на научни, струч. и др. работници				Основач		Износ на средствата во 1000 н. дин.			Потпис н службеното лице
Назив			Седиште			Општина			Статус: Установа — единица			Вид на научната работа			Бр. на научни, струч. и др. работници				Основач		Износ на средствата во 1000 н. дин.			Потпис н службеното лице
Назив			Седиште			Општина			Статус: Установа — единица			Вид на научната работа			Бр. на научни, струч. и др. работници				Основач		Износ на средствата во 1000 н. дин.			Потпис н службеното лице
Назив			Седиште			Општина			Статус: Установа — единица			Вид на научната работа			Бр. на научни, струч. и др. работници				Основач		Износ на средствата во 1000 н. дин.			Потпис н службеното лице
Назив			Седиште			Општина			Статус: Установа — единица			Вид на научната работа			Бр. на научни, струч. и др. работници				Основач		Износ на средствата во 1000 н. дин.			Потпис н службеното лице
Назив																								

Образец број 2
Формат 20 x 30 см.

П Р И Ј А В А

за запишување во регистарот на научните установи

Назив и седиште на научната установа

ДО РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА
СКОПЈЕ

Врз основа на член 32 од Законот за организирање на научните установи („Службен весник на СРМ“ број 9/67) поднесуваме пријава за запишување во регистарот на научните установи што се води во Републичкиот секретаријат за образование, наука и култура со следните податоци:

1. Назив на научната установа (единица) _____
2. Седиште _____
3. Општина _____
4. Статус на установа или единица _____
5. Вид на научната дејност што ја врши установата (единицата) _____
6. Број на научни, стручни и други работници
 - а) Научни работници по звања:
 - научни советници _____
 - редовни професори _____

- виши научни соработници _____
- вонредни професори _____
- научни соработници _____
- доценти _____
- асистенти _____

б) Стручни работници по звања:

- виши стручни соработници _____
- стручни соработници _____

в) Други работници

- во администрација _____
- во библиотека, лабораторија и сл. _____
- во други служби _____

7. Основач на научна установа (единица):

- Назив на основачот _____
- Седиште _____
- Број и дата на актот за основање _____

8. Средства на научната установа (единица) во илјади динари

- Основни _____
- за редовна дејност _____
- Фонд за научна работа _____

Подносител на пријавата

М. П.

Директор,

Прилози кон пријавата

1. _____
2. _____
3. _____

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА

Ивановски Љубе од село Брусник, поднесе до овој суд тужба за развод на брак против Котева Цвета, родена во Титов Велес, сега во Шведска со непознато место на живеење. Бидејќи тужената Цвета е во неизвесност се поканува во срок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да се јави или да одреди свој застапник. Во противен случај ќе ѝ се одреди застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола „П“ 410/67. (101)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП

При Општинскиот суд во Прилеп, се води постапка за докажување на загубено свидетелство за завршено IV одделение во основното училиште през учебната 1944/45 година, на име Дојчиновски Јованов Стојко од с. Витолиште, кој сега живее во Прилеп на ул. „Маркова“ бр. 78.

Се поканува секое лице кое го нашло или ќе го пронајде горенаведеното свидетелство, да јави на овој суд во рок од три месеци по објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Од Општинскиот суд во Прилеп, р. бр. 1006/67. (102)

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12. I. 1967 година, страна 392, реден број 1, е запишана под фирма: Продавница — Земјоделска аптека, со седиште во Струмица.

Продавницата — Земјоделска аптека ќе врши промет на мало со вештачки ѓубрива и средства за заштита на растенијата.

Истовремено е запишано и Трговското претставништво со седиште во Струмица.

Претставништвото ќе врши: склучување на договори за сметка на претпријатието за промет на мало, односно промет на производи од трговската струка: вештачки ѓубрива и средства за заштита на растенијата.

Раководител на продавницата — Земјоделска аптека и Трговското претставништво е Славко Арсов, кој не е овластен да ги потпишува. Потпишувањето ќе го врши директорот на Специјализираното претпријатие за хемизација на земјоделството „Агрохемизација“ од Скопје, Трифон Малинов.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа на решението од Одделението за стопанство на Собранието на општината Струмица бр. 03-6700/1 од 9. XI. 1966 година со кое се основа Продавницата — Земјоделска аптека и решението на истиот одбор бр. 03-6701/1 од 9. XI. 1966 година со кое се основа Трговското претставништво во Струмица.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 10/67. (285)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 3. II. 1967 година, рег. бр. 2/67, книга I, е запишано под фирма: Услужно дрводелско столарско претпријатие „Борис Крајгер“ од с. Долнени. Предмет на работењето на претпријатието е: вршење на дрводелски и столарски услуги.

Претпријатието е основано со издвојување на Столарската работилница во с. Долнени од Претпријатието „Механичар“ — с. Долнени, со одлука од работничкиот совет бр. 28 од 20. I. 1967 година.

Претпријатието ќе го потпишува Стојкоски Методија, в. д. раководител.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 27/67. (361)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 23. II. 1967 година, рег. бр. 3/67, книга I, е запишана под фирма: Погребална продавница во Прилеп, ул. „Гоце Делчев“ бр. 7, на Занаецкиското столарско претпријатие „Услуга“ од Бачка Топола. Предмет на работењето на продавницата е вршење на погребални услуги и продажба на погребална опрема.

Продавницата е основана од Занаецкиското столарско претпријатие „Услуга“ од Бачка Топола со одлука од работничкиот совет од 23. II. 1964 година и решението од Општинското собрание во Прилеп бр. 04-4323/1 од 17. X. 1966 година.

Раководител на продавницата е Методија Карацоски, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 440/66. (364)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните рег. бр. 672, страна 691, книга II е запишано следното: Дејност на Продавницата број 1 во Скопје на улица „Гоце Делчев“ број 1 на Трговското претпријатие увоз-извоз „Кооператива“ — Скопје, се проширува и со продажба на кожа, волна, текстил, текстилни сировини килими (рачна работа и машински); трска, слама и уметнички занаети; дрвена резбарија; пластична галантерија; позамантерија; галантериска и базарска стока и играчки; производи од гума, каучук и пластична маса; сатови и производи од племенити метали; спортски пробир и облека која има истакната форма со спортски карактер: виндјакни; кошули, маици, гаџици, блузи, чакшири, пуловери, џемпери, доламици, каиши, ски-облека, дресови, ракавици, тренерки, кондури за сите спортски дисциплини, како и специјални спортски кондури, чизми, калачи, разни спортски патики, спортски прибор од текстил, разни спортски кондури, шатори, врски за спиење, спортски мрежи, ранци, торбички, душеци од гумирано платно и пластични маси, спортски прибор од кожа, костобрани, разни топки, седла, торбички, спортски прибор од метал, лизгалки, пишталки, сајби, флорети, челични поруги и пера, столици, термус боци, кутии за храна, тегови, дискови, везови и плутиви за скии, спортски гарнитури за храна, чутури и чаши за склопување, како и туристички варела на шпирто, бензин и слични нафтени деривати, спортски значки, пехари, плакети, спортски прибор од дрво, скии обрачи, палки, препози, ракетети, столови за пинг-понг, санки, ловечки столици, шах гарнитури, чамци, весла, кугли и кегли, кревети спортски за расклапување, столови и астали полски за кампови, пиштоли, воздушни пушки, штоперици, спортски велосипеди и прибор, гумирани чамци, како и мотори за чамци, спортски од волна и пластична маса, разни топки, патики, делови за спортски прибор, шпиритус, восток за скии, магнезиум, лак за скии, масло и маст за обувки и везови.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 628 од 29. VI. 1967 година. (1155)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните рег. бр. 1140, страна 729, книга V е запишана под фирма: Монтажно-инсталатерска задруга „Топловод“ — Скопје улица „Радњанска“ број 17. Предмет на работењето на задругата е објавување инсталатерска дејност за централно греење и за уреди за аклиматизација, за водовод, гасни постројувања и канализација.

Задругата е основана од основачите — група граѓани на основачкото собрание одржано на 19. IX. 1967 година и тоа: Георгиев Александар, Максимов Блажо, Сефа Иса, Костовски Богдан, Петковски Стојан, Керамитчиев Ѓорѓи, Танасковиќ Живко, Албанов Никола, Божиновски Бошко и Илиевски Славе.

Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Георгиевски Александар, в. д. директор во границите на овластувањето.

Привремен претседател на задружниот совет е Керамитчиев Ѓорѓи.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 969 од 31. X. 1967 год. (1648)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 1057, страна 259, книга V, е запишано под фирма: Трговско претпријатие на големо за купопродажба и посредување на моторни возила градежен материјал, земјоделски производи и индустриска стока „Трго-Вардар“ во Скопје, ул. „Душко Поповиќ“ бр. 17, Предмет на работењето на претпријатието е: вршење купопродажба и посредување на: сите видови нови и половни моторни возила; нова и половна опрема (механизација) со сите приклучни машини и алатки; резервни делови, гуми и гумо-пластични производи за сите гранки и дејности во стопанството; врши купопродажба и посредување на сите градежни материјали, огревно дрво, јаглен, нафта и нафтни деривати; сите земјоделско-индустриски производи: житарици, брашно, сонголед, памук, сусам, слануток, луцеркино семе, емиш, зарзават и сите градинарски култури; на сета жива стока (крупен и ситен добиток), живина, производи од стока и живина, сточна храна, концентрати и фураж; репроматеријал: вештачки гудрива, сите видови хемиски заштитни средства во земјоделството (ратарството и лозарството); сите индустриски стоки и производи, и сите видови прехранбени производи и артикли; сите видови електроматеријали и санитарни уреди и врши купопродажба и посредување на сите производи од црната металургија.

Претпријатието е основано од основачите на основачкото собрание одржано на 22. IV. 1967 година и тоа: Смилевски Трајан, Атанасовски Благоја, Апостоловски Александар, Кимовски Наце, Лазаревска Невена, Филиповски Миле, Лазаревски Миле, Атанасовски Стојче, Велковски Тоде, Терзиевски Жарко и Стојановски Борис.

Претпријатието ќе го потпишуваат Смилевски Василев Трајан, в. д. директор, и Атанасовски Николов Благоја.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 410 од 8. V. 1967 г. (822)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 1058, страна 263, книга V, е запишана под фирма: Монтажно-инсталатерско услужна задруга „Искра“, Скопје, ул. „43“ бр. 64. Предмет на работењето на задругата е: вршење електро-инсталатерска и водоинсталатерска услужна дејност.

Задругата е основана од членовите — основачи и тоа: Киро Атанасов, Љубе Пецевски, Томе Бошковски, Александар Стојик, Благој Ничевски, Атанас Јанев, Душан Ниниќ, Костадинов Благоја, Бошковски Велибор и Богдановски Ангеле на основачкото собрание, одржано на 12. III. 1967 година.

Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето Димче Димитровски, в. д. директор.

Членови на привремениот управен одбор се Љубе Пецевски, Благоја Ничевски, Томе Бошковски и Александар Стајик. Претседател на управниот одбор е Љубе Пецевски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 360 од 8. V. 1967 год. (823)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 171, страна 571, книга IV, е запишана под фирма: Трговско претпријатие за промет со универзални стоки на големо и мало „Интерпромет“, Скопје — Продавница „Универзал“, Скопје, ул. „106“ бр. 31. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало на сите видови текстил (метража), кратка плетена стока, сите видови на тешка и лесна конфекција, теписи и други текстилни производи.

Продавницата е основана од работничкиот совет на „Интерпромет“ — Скопје, со одлука од одржаната седница на 7. III. 1967 година.

Раководител на продавницата е Стојковски Благоја.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 385 од 10. V. 1967 година. (825)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 44, страна 269, книга II, е запишан под фирма: Земјоделска задруга „Прогрес“, Ѓорче Петров — Продавница во село Вучидол, Скопско. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мало, на прехранбени и колонијални стоки.

Продавницата е основана од задружниот совет на Земјоделската задруга „Прогрес“, Ѓорче Петров, со одлука од 10. IV. 1967 година.

Раководител на продавницата е Богоевски Цветко.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува задругата, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 447 од 12. V. 1967 година. (826)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 33, страна 83, е запишана под фирма: Трговско претпријатие на големо за градежни материјали, огревно дрво и јаглен „Даб“, Титов Велес — Продавница за промет на мало во Титов Велес, ул. „Маршал Тито“ број 36. Предмет на работењето на продавницата е: промет на мало со санитарни и инсталациони материјали, електротехнички материјали, железарска метална стока, велосипеди, шивачки машини и прибор и куќен намештај.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Даб“, Титов Велес, со одлука број 862 од 6. V. 1967 година.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Ѓорче Петрушев, раководител, во границите на овластувањето. Тој нема право да заклучува договори во име и за сметка на продавницата или претпријатието, освен да врши продажба на стока од продавницата.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 435 од 12. V. 1967 година. (835)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 516, страна 747, книга IV, е запишана под фирма: Трговско претпријатие за трговија со колонијално-прехранбени, индустриски, мешовити и други стоки „Центроколонијал“, Скопје — Продавница број 13 во Скопје, населба Бутел II. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало на сите видови колонијално-прехранбени и индустриски стоки, како и стоки потребни за домаќинство.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Центроколонијал“ — Скопје, со одлука од одржаната седница на 23. XII. 1966 година.

Раководител на продавницата е Спасе Серафимовски.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 450 од 12. V. 1967 година. (846)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 516, страна 747, книга IV, е запишана под фирма: Трговско претпријатие за трговија со колонијално-прехранбени, индустриски, мешовити и други стоки „Центроколонијал“, Скопје — Продавница број 48 во Скопје, улица „Иво Рибар — Лола“ број 13. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мало на сите видови колонијално-прехранбени и индустриски стоки, како и стоки потребни за домаќинство.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Центроколонијал“, Скопје, со одлука од 23. XII. 1966 година.

Раководител на продавницата е Васил Тасевски.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 431 од 12. V. 1967 година. (847)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 516, страна 747, книга IV, е запишана под фирма: Трговско претпријатие за трговија со колонијално-прехранбени, индустриски, мешовити и други стоки „Центроколонијал“, Скопје — Продавница број 82 во село Сарај. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало на сите видови колонијално-прехранбени и индустриски стоки, како и стоки потребни за домаќинство.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Центроколонијал“, Скопје, со одлука од 16. VIII. 1966 година.

Раководител на продавницата е Агуши Сулејман.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 430 од 12. V. 1967 година. (848)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 516, страна 745, книга IV, е запишана под фирма: Трговско претпријатие за трговија со колонијално-прехранбени, индустриски, мешовити и други стоки „Центроколонијал“, Скопје — Продавница број 83 во село Глумово. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мало на сите видови колонијално-прехранбени и индустриски стоки, како и стоки потребни за домаќинство.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Центроколонијал“, Скопје, со одлука од 16. VIII. 1967 година.

Раководител на продавницата е Бајрам Јонузи.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 428 од 12. V. 1967 година. (849)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 516, страна 745, книга IV, е запишана под фирма: Трговско претпријатие за трговија со колонијално-прехранбени, индустриски, мешовити и други стоки „Центроколонијал“, Скопје — Продавница број 84 во село Свиларе. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мало на сите видови колонијално-прехранбени и индустриски стоки, како и стоки потребни за домаќинство.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Центроколонијал“, Скопје, со одлука од 16. VIII. 1967 година.

Раководител на продавницата е Идризи Мусли. Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 429 од 12. V. 1967 година. (850)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 8. III. 1966 година, рег. бр. 6/66, книга I, е запишана под фирма: Одделено работно место во Медитлија — Битола на Југословенското туристичко и автобуско претпријатие „Путник“ од Белград. Предмет на работењето на Одделеното работно место од Белград е продажба на предмети од ситна стока за спомен, разгледници, грамофонски плочи, фото-материјали, сите видови марки, тутунски производи; домашни и странски пијалаци, бензински бонови, комисиона и друга туристичка стока; продажба на туристички и сообраќајни публикации и едичии од сите видови карти од двете области; обавување на сите видови менувачки работи, како и угостителски и други услуги во сопствени и закупени простории (објекти).

Основач е „Путник“ од Белград, со одлука бр. 66349 од 29. XII. 1965 година од работничкиот совет.

Овластено лице за потпишување е Точислав Марох, шеф на Пословницата „Путник“ во Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 59/66. (888)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 50, страна 525, книга IV, е запишана под фирма: Претпријатие за изработка на офицерски и цивилни облеки „22 декември“, Скопје — Продавница број 17 во Дебар, ул. „Братство единство“ број 62. Предмет на работењето на продавницата е промет со зимски и летни униформи за офицери на ЈНА, односно за сите видови униформи; чевли, лесна и тешка конфекција; кратка и плетена стока од памучно, волнено и синтетично предиво; кебиња; душеци, јоргани, теписи, куфери и таши; опасачи и други производи од кожа и пластични маси.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Претпријатието „22 декември“, Скопје, со одлука број 13 од 5. XI. 1966 година и решението број 03-4223/1-66 од 20. II. 1967 година на Собранието на општината Дебар.

Раководител на продавницата е Шеху Азмо Шабан.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 458 од 30. V. 1967 година. (939)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 1077, страна 379, книга V, е запишано под фирма: „Експорт дрво“ — Загреб — Претставништво во Скопје, Скопски саем, хала 2, Загребачка. Предмет на работењето на претставништвото е склучување на договори за купопродажба на големо и мало во внатрешниот промет во име и за сметка на претпријатието на артикли од следните струки: дрво и дрвни производи — само спортски прибор; градежен материјал, огревно дрво и јаглен, намештај, производи од домашни раковотворби; плетарство, корпарство, резбарен намештај; техничка стока за снабдување производни претпријатија од дрвна индустрија; машини, уреди, техничка, железарска и метална стока, градежни материјали, алат, опрема и прибор, окови за намештај; резервни делови и прибор, бои хемикалии; производи од гума, каучук и пластични маси; каделни и јутени производи, текстил, куса и плетена стока и конфекција; теписи, завеси, креветнина и чаршави за маси, декоративни ткаенини од влакна од сите видови, кебиња и пешкири; шпорети од сите видови облици

и квалитет, електротехнички материјал, материјал за електрично осветлување, абажури и светилки, електрични справи за домаќинство, бојлери, направи за перење и сушење облеки, разладни и топлотни уреди, фрижидери, стакло, порцелан, и керамика, луксузно стакло, брушено, бело, обично и кристално; производи од порцелан и керамика за домаќинство; производи од домашна ракотворба и уметнички занаети и тоа: килими, уметнички предмети од стакло и украсни предмети од керамика.

Претставништвото е основано од работничкиот совет на „Експорт дрво“ — Загреб со одлука од 20. VII. 1966 година.

Раководител на претставништвото е Гајик Александар.

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 520 од 16. VI. 1967 година. (936)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 572, страна 213, книга II, е запишана под фирма: Трговско претпријатие за промет со прехранбени и индустриски стоки на мало и големо „Славија“, Скопје — Продавница број 97, населба Бутел I. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мало на сите видови прехранбени, индустриски и мешовити стоки за домашни потреби.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Славија“ — Скопје, со одлука бр. 3072 од 12. V. 1967 година.

Раководител на продавницата е Атанасов Владо.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 464 од 29. V. 1967. (943)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1076, страна 349, книга V, е запишана под фирма: Занаетчиски сервис „Просперитет“ — Скопје, ул. „Индустриска“ број 19а. Предмет на работењето на сервисот е: вршење на берборо-фризерски, шивачки и кондурациски услуги.

Сервисот е основан со издвојување на берборо-фризерските, шивачките и кондурациските погони од Скопје на претпријатието за градежно-монтажни инсталации „Грамис“ — Скопје, со одлука бр. 406 од 29. V. 1967 година на работничкиот совет.

Сервисот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето Павловски Стојан, в.д. директор, и Божиновски Ѓорѓи.

Занаетчискиот сервис „Просперитет“ — Скопје е конституиран на 25. V. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 541 од 14. VI. 1967 година. (989)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 324, страна 123, книга II, е запишана под фирма: Трговско претпријатие за промет со мешовита стока на мало „Клепа“, Градско — Продавница во село Подлес. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мешовита, индустриска и прехранбена стока.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на трговското претпријатие „Клепа“, Градско, со одлука бр. 8 од 27. III. 1967 година.

Раководител на продавницата е Ристов Трајко.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 530 од 31. V. 1967. (1009)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 232, страна 997, книга II, е запишана под фирма: Трговско претпријатие со индустриски стоки и колонијал на големо и мало „Вардар“ — Титов Велес — Продавница за колонијално-прехранбени стоки број 29 во Титов Велес — Воена касарна. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на сите видови колонијално-прехранбени стоки, животни продукти и индустриски стоки за домаќинство; парфимериски и базарски стоки; млечни производи; стакло, порцелан, емајлирани садови, реша, пегли; сите видови сувомесни производи: јајца, живина, сите видови конзервирани производи; јужно овошје и сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Вардар“ — Титов Велес со одлука од 28. VI. 1962 година и записникот број 03-1218/1 од 16. II. 1967 година на Собранието на општината Титов Велес.

Раководител на продавницата е Грбев Илиев Лазар.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 154 од 14. VI. 1967 г. (1003)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 324, страна 123, книга II, е запишана под фирма: Трговско претпријатие за промет со мешовита стока на мало „Клепа“ — Градско — Продавница во село Виничани. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мешовита индустриска и прехранбена стока.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Клепа“, — Градско, со одлука бр. 8 од 27. III. 1967 година.

Раководител на продавницата е Алиќ Камила Асан.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 531 од 7. VI. 1967 год. (1010)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 324, страна 123, книга II, е запишана под фирма: Трговско претпријатие за промет со мешовита стока на мало „Клепа“, Градско — Продавница во село Долно Чичево. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мешовита, индустриска и прехранбена стока.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Клепа“, Градско, со одлука број 81 од 11. V. 1967 година.

Раководител на продавницата е Јанев Јована Стојан.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 532 од 7. VI. 1967 год. (1011)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 220, страна 593, е запишана под фирма: Индустриско, бонбонерско и таанско претпријатие „Јагода“ — Титов Велес — Продавница во Титов Велес, ул. „Маршал Тито“. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на сите видови бонбони, чоколади, кекси, локум, алва и други шеќерни производи, изработени на основа на шеќер.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Индустриското бонбонерско и таанско претпријатие „Јагода“ — Титов Велес, со одлука бр. 272 од 29. VIII. 1966 година.

Раководител на продавницата е Настева Невена.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 474 од 29. V. 1967. (1012)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 76, страна 833, книга IV, е запишана под фирма: Новинско-издавачко претпријатие „Нова Македонија“, Скопје — Продавница во Тетово, плоштад „Маршал Тито“. Предмет на работењето на продавницата е продажба на новини и други списанија и книжарски материјал.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Новинско издавачкото претпријатие „Нова Македонија“, Скопје, со решение бр. 04-12756/1 од 26. X. 1964 година.

Раководител на продавницата е Тасевски Александар.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 533 од 7. VI. 1967 година. (1015)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 21. III. 1967 година, страна 400, реден број 1, е запишана под фирма: Деловна единица, со седиште во Струмица. Предмет на работењето на Деловната единица е: организирање, договарање и испорака на шеќерна репка од работни организации и индивидуални производители по пат на производствената кооперација.

Деловната единица е основана од страна на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Пелагонија“ од Битола.

Раководител на Деловната единица е Коста Коле Михајлов, кој е овластен да ја потпишува и претставува истата.

Впишувањето на деловната единица е извршено во регистарот врз основа одлуката бр. 1805 од 24. II. 1965 година на Работничкиот совет и решението бр. 03-1143/1 од 31. I. 1967 година на Одделението за стопанство при Собранието на општината Струмица.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 46/67. (695)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 24. IV. 1967 година, страна 409, реден број 1, е запишано под фирма: Претпријатие за монтажа и промет „Монтер“, со седиште во Струмица. Предмет на работењето на претпријатието е вршење електричарска дејност, градба и електромотажа на ДВ со до 35 КВ, градба и електромотажа на трансформаторни станици до 35 КВ, сите видови нисконапонски разводни електрични мрежи, сите видови електрични инсталации за јака и слаба струја, громобрански, телефонски и сигнални инсталации, разгласни и слични, поправка на сите видови електро-уреди во домаќинството, како и звучни апарати; браварија; водовод со канализација и санитарни уреди; монтажа на парно централно греење; лимрска и автомеханичарска дејност; промет со електроматеријали, уреди во домаќинството, звучни апарати, водоводни, канализациони и санитарни материјали, браварски материјали и производи; железарија и емајлирани производи; производи од обоеени и необоеени метали; бои и лакови, резервни автоделови; резервни гуми за потребите на стопанството како и широката потрошувачка.

В. д. директор на претпријатието е Душко Галев.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа одлуката од основачкото собрание, кое го со-

чинуваат група граѓани: Душко Галев, Павле Јовев, Војко Ников, Бошко Христов, Васил Зилјамов, Стојан Мицев, Томе Клесов, Ристо Циев, Алекса Георгиев, Коло Кицев, Ратко Јованов, Стојан Пачоов, Асен Дрвошанов, Горѓи Јанев, Талевски Цветко, Драги Смилевски, Ванга Ефтимова, Ацо Шилинов, Стојан Ефтимов и Санде Танушев.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 127/67. (699)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 15. XI. 1966 година, страна 274, реден број 22, е запишана под фирма: Продавница број 10, со седиште во Штип, улица „Ванчо Прке“. Предмет на работењето на продавницата е продажба на конфекција, текстил и галантерија.

Раководител на продавницата е Драги Здравев, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го врши директорот на Трговското претпријатие „Нова трговија“ — Штип.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа на одлуката број 05-11755 од 10. XII. 1934 година на Одделението за стопанство при Собранието на општината Штип.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 246/66. (724)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 2. III. 1967 година, страна 283, реден број 1, е запишано под фирма: Завод за осигурување на имоти и лица „Македонија“ — Филијала, со седиште во Штип.

Филијалата работи на подрачјето на општината Штип.

Осигурителниот завод од Штип престанува да постои, бидејќи истиот се присојединува коч Заводот за осигурување на имоти и лица „Македонија“ — Скопје и станува негова филијала. Средствата, правата и обврските се пренесуваат на „Македонија“ — Скопје.

Предмет на работењето на филијалата е вршење задолжителни осигурувања одредени со сојузен закон, доброволни осигурувања одредени со сојузен закон, договорни осигурувања, одредени со заклучок на Југословенската заедница на осигурување, доброволни осигурувања одредени со заклучок на Заводот.

Филијалата организира и спроведува согласно со важечките прописи, мерки за спречување опасности од кои е извршено осигурувањето на имоти и лица (превентивни мерки) како и мерки за намалување штети на осигурените имоти ако настапи опасност (превентивни мерки).

Филијалата е основана од страна на Заводот за осигурување на имоти и лица „Македонија“ — Скопје.

В. д. директор на филијалата е Солтир Михајлов, чии потписи важат колективно.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа на одлуката бр. 01-971/1 од 16. II. 1967 година на Собранието на Општината Штип и одлуката бр. 01-1318 од 2. III. 1967 година на истата општина за бришење на Осигурителниот завод Штип.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 59/67. (725)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 20. IV. 1967 година, рег. број 4/57, книга II, е запишано под фирма: Отворено складиште во Прилеп на Дрвно-индустрискиот комбинат „Црни Бор“ од Прилеп. Предмет на работењето на складиштето е продажба на отпадоци од производството, сечена граѓа, сандачи, огревни дрва и други шумски сортименти.

Раководител на складиштето е Неделкоски Владо.

Складиштето е основано од Дрвно-индустрискиот комбинат „Црни Бор“ од Прилеп со одлука

бр. 2761 од 1. IV. 1967 година од работничкиот совет и уверението бр. 07-65/116-1 од 25. III. 1967 година од Одделението за надзор и контрола — Пазарна инспекција — Прилеп.

Складиштето ќе го потпишува истото лице што го потпишува и комбинатот — основач.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 90/67. (733)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 21. IV. 1967 година, рег. бр. 84/55, книга II, е запишана под фирма: Продавница број 5 во Прилеп, ул. „Маркова“ број 156, на претпријатието за производство на алкохолни и безалкохолни пијалоци „Црвени Стени“ од Прилеп. Предмет на работењето на продавниците е продажба на алкохолни и безалкохолни пијалоци.

Раководител на продавницата е Трајкоски Стеван.

Продавницата е основана од Претпријатието „Црвени Стени“ од Прилеп со одлука бр. 13 од 19. II. 1967 година од работничкиот совет и уверението бр. 07-63/140 од 4. IV. 1967 година од Одделението за надзор и контрола — Пазарна инспекција — Прилеп.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и претпријатието — основач.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 105/67. (734)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 22. IV. 1967 година, рег. бр. 4/58, книга II, е запишана под фирма: Продавница број 1 во село Лажани, на Земјоделската задруга „Братство“ од село Лажани. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на колонијални стоки, брашно и сточна брашно и сточна храна.

Раководител на продавницата е Колашинец Фако.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Братство“ с. Лажани, со одлука бр. 70 од 13. II. 1967 година од задружниот совет и уверението бр. 07-65/127/1 од 30. III. 1967 година од Одделението за надзор и контрола — Пазарна инспекција, Прилеп.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што ја потпишува и задругата — основач.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 85/67. (735)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 22. IV. 1967 година, рег. број 4/58, книга II, е запишана под фирма: Продавница број 2 во село Дебреште на Земјоделската задруга „Братство“ од с. Лажани. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на колонијални стоки, брашно и сточна храна.

Раководител на продавницата е Авмедовски Риза.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Братство“ од с. Лажани, со одлука бр. 70 од 13. II. 1967 година од задружниот совет и уверението бр. 07-65/128-1 од 30. III. 1967 година од Одделението за надзор и контрола — Пазарна инспекција, Прилеп.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што ја потпишува и задругата — основач.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 84/67. (736)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 22. IV. 1967 година, рег. број 4/58, книга II, е запишана под фирма: Продавница број 3 во село Новоселани на Земјоделската задруга „Братство“ од с. Лажани. Предмет на работењето на продавницата е продажба на зрнеста храна и колонијални стоки и брашно.

Раководител на продавницата е Тркалески Васил.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Братство“ с. Лажани, со одлука бр. 70 од 13. II. 1967 година на задружниот совет и уверението бр. 07-62/376-1 од 6. XII. 1966 година од Одделението за надзор и контрола — Пазарна инспекција, Прилеп.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што ја потпишува и задругата — основач.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 86/67. (737)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Лична карта број 1337, издадена од ОВР — Кочани на име Милка Борис Данилова, Кочани. (7304)

Лична карта бр. 2899, издадена од ОВР — Гевгелија на име Ристо Чакалов, с. Богданци, Гевгелија. (7319)

Уверение бр. 12/65 за стручна способност за изработка на мелти издадено од С. О. Прилеп на име Асен Башески, ул. „11 октомври“ бр. 89, Прилеп. (5898)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Илија Д. Андонов, Скопје. (4588)

Свидетелство за завршено VIII одделение издадено од Работничкиот универзитет — Скопје на име Музафер Идризи, Скопје. (4589)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Рамиза Хамид, Скопје. (4590)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Љубица Ивановска, Скопје. (4591)

Здравствена легитимација бр. 15815, издадена од ЗСО — Скопје на име Томка С. Неделкова, Скопје. (4592)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Анифа Целадинова, Скопје. (4593)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Метуш Целадинов, Скопје. (4594)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Живка Вансова, Скопје. (4595)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јован Јовановски, Скопје. (4596)

Работна книшка издадена од Велики Шимпвац на име Крста Цукова, Скопје. (4597)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Стојан Толик, Скопје. (4598)

Индекс бр. 1498, издаден од Медицинскиот факултет — Скопје на име Владо Панчевски, Скопје. (4599)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Емилија Иванова, Скопје. (4600)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Аземине Самакова, Скопје. (4601)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Александар и Љубомир Георгиеви, Скопје. (4602)

Свидетелство за завршено трговско училиште со практична обука III година на име Трајан Ѓорѓијоски, с. Бело Поле, Прилеп. (4603)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Илмија Сулејмановски, ул. „Даб. завој“ бр. 25, Прилеп. (4604)

Здравствена легитимација на име Иван А. Зафировски, ул. „Јовче Кучук“ бр. 26, Т. Велес. (4605)

Здравствена легитимација бр. 21453 на име Аница Андонова, Неготино. (4606)

Здравствена легитимација бр. 9395 на име Мито Србин Стојановски, с. Граешница, Битола. (4608)

Здравствена легитимација бр. 5891 на име Христина Ж. Стојановска, с. Граешница, Битола. (4609)

Здравствена легитимација бр. 5992 на име Тоде Живко Стојановски, с. Граешница, Битола. (4610)

Свидетелство за завршено VIII одделение през 1964/65 год. издадено од Училиштето „Добре Јова-

носки“ — Прилеп на име Стојна Конеска, ул. „Мице Козар“ бр. 44а, Прилеп. (4611)

Свидетелство бр. 144/64, издадено од Гимназијата „Моша Пијаде“ — Кр. Паланка на име Станко Анастасов Крстевски, с. Подржикоњ, Кр. Паланка. (4612)

Свидетелство од I год. средно економско училиште през 1959/60 год. на име Перунка Крсто Младеновска, „ЧИК“ — Куманово. (4613)

Здравствена легитимација бр. 25832 издадена од ЗСО — Кратово, на име Анѓа Т. Атанасова, с. Талашманце, Кратово. (4614)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 7377, издадена од ЗСО — Кратово на име Денко Г. Марковски, с. Коњух, Кратово. (4615)

Работна книшка бр. 5004 на име Киро Г. Крстевски, ул. „Моша Пијаде“ бр. 207, Прилеп. (4616)

Здравствена легитимација бр. 18792 на име Мевлан Тахири, з. п. Пирок, Тетово. (4617)

Здравствена легитимација бр. 16514 на име Мевлан Тахир Тахири, з. п. Пирок, Тетово. (4618)

Свидетелство за завршено VIII одделение на име Петко Блажевски, с. Јегуновце, Тетово. (4619)

Здравствена легитимација бр. 16450 на име Велика Тануркова, ул. „Пржева бавча“ бр. 12, Тетово. (4620)

Работна книшка бр. 2337, издадена од Собранието на општината Делчево на име Никола Иванов Стојмирски, с. Град, Делчево. (4621)

Здравствена легитимација бр. 52498, издадена од ЗСО — Штип — Филијала Кочани на име Предраг Попин, ул. „Ванчо Прке“ бр. 10, Винаца. (4622)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Ристо Богдановски, с. Долно Оризари, Битола. (4623)

Сообраќајна дозвола бр. 13—80, издадена од СВР — Битола на име Глигур Станковски, ул. „Девани“ бр. 40, Битола. (4624)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Круме А. Чаушовски, с. Карамани, Битола. (4625)

Здравствена легитимација бр. 23356 на име Назми Абдулов Рустемов, Неготино. (4626)

Здравствена легитимација бр. 101444, издадена од ЗСО — Прилеп на име Блага П. Јанкуловска, ул. „Јоска Орданоски“ бр. 3, Прилеп. (4627)

Здравствена легитимација бр. 67854, издадена од КЗСО — Гостивар на име Сејдије Амзаи, ул. „Братство единство“ бр. 3, Гостивар. (4628)

Здравствена легитимација бр. 23698 на име Хавза Мустафи, с. Врпчиште, Гостивар. (4629)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 5078 на име Казиме И. Изаири, с. Боговиње, Тетово. (4630)

Свидетелство за II год. издадено од Индустриското училиште во Гостивар на име Славко Мијовски, Гостивар. (4631)

Здравствена легитимација бр. 2179/55 на име Драге Петрески, с. Балидол, Гостивар. (4632)

Здравствена легитимација бр. 844/116 на име Загорка Матеска, Гостивар. (4633)

Здравствена легитимација на име Глигор Трајчев, с. Тркане, Кочани. (4634)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Цемаил Селмани, с. Шишево, Скопје. (4635)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Горан Блажевски, Скопје. (4636)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ремзија Имери, Скопје. (4637)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Нада Глигорова, Скопје. (4638)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Златко Чулев, Скопје. (4639)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Џафер Б. Џафери, Скопје. (4640)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Светозарево на име Олга Николиќ, Скопје. (4641)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Азем Бајрамија, Скопје. (4642)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Спасе Урдаревиќ, Скопје. (4643)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Санка Таневска, Скопје. (4644)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јован Крчешки, Скопје. (4645)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мирослава Велкова, Скопје. (4646)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Санде Костов, Скопје. (4647)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Т. Велес на име Свете Г. Димитриевиќ, Скопје. (4648)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мица Угрев, Скопје. (4649)

Одобрение бр. 38 од 6-I-1965 год. за ловна пушка издадена од Собранието на општината Кисела Вода — Скопје на име Фазли Рамадановски, Скопје. (4650)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Десанка Петрова, Скопје. (4651)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Зулфи Ислами, Скопје. (4652)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Живка Комненова, Скопје. (4653)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Раима Бајрам, Скопје. (4654)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Реџеп Муса Али, Скопје. (4655)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Славе К. Попоски, Скопје. (4656)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Андреја Давчевски, Скопје. (4657)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Благоица Б. Милошевска, Скопје. (4658)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Соња Панчевска, Скопје. (4659)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Изет Асанов, ул. „5“ бр. 23, Битола. (4660)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Гурѓевка Котевска, ул. „Довлецик“ бр. 23а, Битола. (4661)

Здравствена легитимација бр. 24495, издадена од герман

од КЗСО — Струга на име Цвета Куркоска, Скопје. (4662)

Здравствена легитимација бр. 22483, издадена од КЗСО — Струга на име Миндуије Таири, с. Радолишта, Струга. (4663)

Здравствена легитимација на име Незире Мамуди, Струга. (4664)

Здравствена легитимација на име Емилије Далипи, с. Делогожда, Струга. (4665)

Ученичка книшка бр. 33, издадена од Осумгодишното училиште „Владо Кантарџиев“ — Гевгелија на име Крсте Славчев Трајков, с. Смоквица, Гевгелија. (4666)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Кочани на име Јордан П. Божинов, ул. „К. Раџин“ бр. 5, Кочани. (4667)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Раде Димески, ул. „Б. Талески“ бр. 197а, Прилеп. (4668)

Свидетелство за завршен IV клас гимназија през учебната 1944/45 година, издадено од Гимназијата во Струга на име Јане Матески, ул. „15 корпус“ бр. 22а, Струга. (4669)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Скопје на име Благоица Пекиќ, Делчево. (4670)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Кичево на име Боро Јовановски, ул. „В. Ослободување“ бр. 6, Кичево. (4671)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 3146/5438, издадена од ЗСО — Кичево на име Савмија Џафероски, с. Пласница, Македонски Брод. (4672)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Ресен на име Фатиме Зија Исовска, с. Крани, Ресен. (4673)

Здравствена легитимација бр. 134/47, издадена од ЗСО — Тетово на име Камбер А. Алити, с. Желино, Тетово. (4674)

Здравствена легитимација бр. 45123, издадена од КЗСО — Гостивар на име Душко Николов Петрушевски, ул. „Борис Кидрич“ бр. 91, Гостивар. (4675)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Берово на име Лена Г. Валаска, с. Митрашинци, Берово. (4676)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Берово на име Ѓорѓи Ј. Габрески, с. Русиново, Берово. (4677)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Сутка Шерифоска, ул. „Тризла“ бр. 103, Прилеп. (4678)

Работна книшка на име Борис Јаневски, ул. „Ј. Алабаков“ бр. 2, Т. Велес. (4679)

Здравствена легитимација на име Стојна Р. Павлова, с. Богомила, Т. Велес. (4680)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 1130, издадена од ЗСО — Битола на име Димитар Т. Ангелковски, ул. „Прилепска“ бр. 42, Битола. (4681)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 1131, издадена од ЗСО — Битола на име Митре С. Ангеловски, ул. „Прилепска“ бр. 42, Битола. (4682)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Василка Стојковска, ул. „Дебар“ бр. 69, Битола. (4683)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Ристо Цуцулоски, ул. „Солун“ бр. 162, Битола. (4684)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 44033, издадена од ЗСО — Битола на име Киро П. Диневски, с. Ивањевци, Битола. (4685)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Нико Талевски, ул. „Босна“ бр. 110, Битола. (4686)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Цена Стефановска, с. Будаково, Битола. (4687)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Гица Стефановска, с. Будаково, Битола. (4688)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Славана Ибраимов, ул. „Цар Самоил“ бр. 160, Битола. (4689)

Здравствена легитимација на име Бајрам Јусуфи, с. Падалишта, Струга. (4690)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Филијала — Ресен на име Данче Узуновски, с. Царев Двор, Ресен. (4691)

Здравствена легитимација бр. 6326, издадена од КЗСО — Филијала — Ресен на име Везире Ајрединова, с. Грнчари, Ресен. (4692)

Здравствена легитимација бр. 12450, издадена од КЗСО — Дебар на име Дилавер Мемеди, с. Могорче, Дебар. (4693)

Здравствена легитимација на име Илија М. Досев, ул. „Скопска“ бр. 7, Кавадарци. (4694)

Здравствена легитимација бр. 8067, издадена од ЗСО — Неготино на име Анка В. Мојсова, Неготино. (4695)

Свидетелство за завршена I година, издадено од Училиштето за физичка култура „Методи Митевски“ — Брицо — Скопје на име Грозданка Влажевска, с. Глоги, Тетово. (4696)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Делчево на име Бранко Борисов Иванов, с. Киселица, Делчево. (4697)

Возачка дозвола бр. 872, издадена до ОВР — Тетово на име Бајрам Сејфули, ул. „Гоце Стојчевски“ бр. 38, Тетово. (4698)

Здравствена легитимација бр. 459644, издадена од ЗСО — Скопје на име Ана Крстева, Скопје. (4699)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Донка Наковска, Скопје. (4700)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Александар Коштреновски, Скопје. (4701)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Добре Николовски, Скопје. (4702)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Лилјана Пандиловска, Скопје. (4703)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Снежана Никова, Скопје. (4704)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Филота Костов, Скопје. (4705)

Ученичка книшка за завршено IV одделение, издадена во Училиштето „Теофејус“ — Скопје на име Лиман Марем Ибраим, Скопје. (4706)

Здравствена легитимација издадена од Сурдулица на име Милоја Величковиќ, Скопје. (4707)

Здравствена легитимација издадена од Сурдулица на име Савка Величковиќ, Скопје. (4708)

Здравствена легитимација издадена од Сурдулица на име Љиљана Величковиќ, Скопје. (4709)

Здравствена легитимација издадена од Сурдулица на име Радосав Величковиќ, Скопје. (4710)

Здравствена легитимација издадена од Кавадарци на име Бора Станисављевиќ, Декава. (4711)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Садбере Максоти, Скопје. (4712)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Џеват Максоти, Скопје. (4713)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Аранѓел Станојевиќ, Скопје. (4714)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Евица Јовановска, Скопје. (4715)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Никола Стојановиќ, Пакшево. (4716)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ратка Црнчина, Скопје. (4717)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Салих и Барабарда Исак, Скопје. (4718)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Цвета Илиева, Скопје. (4719)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Иван В. Савовски, Скопје. (4720)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Стојан Љубиќ, Скопје. (4721)

Пасош бр. 091163, издаден од СВР — Скопје на име Митре Стојановски, Скопје. (4722)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Алит Далипов, Скопје. (4723)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Трајче Томов Петровски, Скопје. (4724)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Вера Георгиева, Скопје. (4725)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ленка Аврамоска, Скопје. (4726)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Методија Пановски, Скопје. (4727)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Даница Трајковска, Скопје. (4728)

Воена легитимација издадена од Воени отсек — Скопје на име Ристик Лазар-Томаш, Скопје. (4729)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Илија Велевски, Скопје. (4730)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Милан и Љуба Илиевски, Скопје. (4731)

Здравствена легитимација бр. 13065, издадена од ЗСО — Охрид на име Сандре Е. Душмански, с. Пештани, Охрид. (4732)

Здравствена легитимација бр. 176, издадена од ЗСО — Кочани на име Тодор Трајанов Манчев, с. Г. Подлог, Кочани. (4733)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Наџија Селимова, ул. „Даб. Завој“ Прилеп. (4734)

Работна книшка бр. 385944/5869 на име Љубомир Орданоски, с. Зрзе, Прилеп. (4735)

Здравствена легитимација на име Емина Салиова Муратова, Кавадарци. (4736)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 2212, издадена од КЗСО — Гостивар на име Мислим Б. Реџеџи, с. Локвица, Гостивар. (4737)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Ѓорѓи Ташковски, ул. „Ст. Наумов“ бр. 24, Битола. (4738)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Тода Ц. Велевска, с. Ивањевци, Битола. (4739)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Драги Н. Петровски, ул. „Солунска“ бр. 240, Битола. (4740)

Свидетелство за завршена I година гимназија „Ј. Б. Тито“ — Битола на име Фанија Анастасова, ул. „Ари Ангелевски“ бр. 9а, Битола. (4741)

КОНКУРСИ

Комисијата за засновање и престанок на работен однос при Градскиот завод за здравствена заштита — Скопје

распишува КОНКУРС

за пополнување на работните места во следните работни единици:

1. Лекар во Отсекот за Социјална медицина и организација на здравната служба со статистика,
2. Лекар по хигиена.

УСЛОВИ: Под точка прва се бара лекар по педијатрија со работна практика како лекар 5 години.

Под точка втора се бара лекар со положен стручен испит, работна практика како лекар 3 години и завршени постдипломски студии по превентивна медицина.

Пробната работа ќе трае еден месец на дотичното работно место. Личен доход според Правилникот за распределба на личниот доход. Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето. Молбите се примаат во архивата на Градскиот завод за здравствена заштита — Скопје, кој се наоѓа на улица „709“ бр. 4.

Конкурсната комисија за распишување и спроведување конкурс за директор при Заводот за запослување на работниците — Струмица

распишува КОНКУРС

за директор на Заводот за запослување на работниците — Струмица.

УСЛОВИ:

а) Кандидатот треба да има оформено високо образование и 3 години работа на раководни работни места, или више образование и 5 години работа на раководни работни места;

б) Да има широко познавање на општествено-економските проблеми во областа на запослувањето и кадрите, како и познавање на основните дејности во областа на подготвувањето на работните луѓе за запослување, работно искуство и способност за самостојно организирање и раководење со работите.

Личниот доход според Правилникот за распределба на личните доходи во Заводот.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

Молбите со документите за школската подготовка и работа се поднесуваат до Заводот за запослување — Конкурсна комисија — Струмица.

Комисијата за кадрови при Медицинскиот центар во Битола

распишува КОНКУРС

за пополнување на работно место ЛЕКАР НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО.

Услови: завршен медицински факултет, положен стручен испит за звањето лекар, три години работна практика во својство на лекар и познавање на еден од следните странски јазици: руски, англиски, германски, француски или италијански.

Молбите се приложуваат таксирани со таксена марка од 0,50 динари заедно со следните документи:

— диплома за завршен медицински факултет;

— уверение за положен стручен испит за звањето лекар;

— потврда за работна практика и

— потврда за познавање на еден од горенаведените странски јазици. Молбите се доставуваат секој работен ден од 07 — 14,00 часот во овој Центар, соба бр. 65, сметано од 25. XI. 1967 до 9. XII. 1967 година заклучно.

Молбите со некомплетирани документи нема да бидат разгледувани. (1743)

Советот на работната заедница на Природно-математичкиот факултет — Скопје

распишува

КОНКУРС

за избор по еден наставник во звањето редовен професор, вонреден професор, виши предавач, доцент или предавач на следниве предмети:

— Математичка анализа

— Општа физика (едногодишен курс)

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите од чл. 130, 131 и 133 од Законот за високото школство на СРМ.

Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот на факултетот. Кон пријавите се приложуваат: диплома за завршен втор степен, куса биографија и список на научните трудови, со по еден примерок од истите.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето. (1745)

Врз основа на член 27 од Правилникот за отстапување изградба на инвестициони објекти и работи („Службен весник на СРМ“ бр. 31/63 г.) Комисијата за спроведување на конкурсот за јавно наддавање за отстапување изградба на централно греење при Болницата за душевни болести во Демир Хисар.

распишува

КОНКУРС

за второ јавно наддавање

за изградба на централно греење во Болницата со следните објекти и работи:

1. Котларница и склад за мазут — градежен дел.

2. Набавка и монтажа на потребната опрема за котларницата, складот за мазут и изградба на надворешните цевоводи.

3. Електромонтажна инсталација и електрично осветлување во котларницата.

4. Монтажа за цевоводи и затоплувачки тела во 5 објекти.

Наведените работи да се изведуваат етапно според договорот за градба. Претсметковната вредност на објектот во целина изнесува 701.233,81 нови динари. Срок за започнување со работите е 5 дена од денот на склучувањето на договорот за градба. Срок за завршување на работите — договорен.

Учесниците на наддавањето се должни да до- стават:

1. Писмена понуда со пополнети единечни цени на спецификациите за материјалите, опремата и работите што треба да се извршат.

2. Доказ за регистрација за изведување на објекти од овој вид.

3. Доказ за досега изградени објекти од ваков вид.

4. Потврда од Банката за положена кауција во износ од 1% од претсметковната вредност на објектот.

5. Податоци за финансиската положба на претпријатието по последната завршна сметка.

6. Доказ за својот расположив капацитет за изградба на овој објект (состав на основни средства, механизација и стручни кадри).

7. Полномошно на претставникот за застапување при јавното наддавање.

Наддавањето ќе се одржи во просториите на управната зграда на Болницата по истекот на 7 дена од денот на објавувањето на конкурсот во „Службен весник на СРМ“ со почеток во 10 часот.

Заинтересираните претпријатија да се обратат во Болницата за добивање на спецификации за материјалите, опремата и работите што треба да се извршат.

Елаборатот од објектот може да се добие за разгледување секој работен ден од 7 до 14 часот. (1741)

Излезе од печат збирката

**УСТАВ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА****и
УСТАВ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
СО УСТАВНИТЕ АМАНДМАНИ
И ОБЈАСНУВАЊА**

Збирката ја приготвил Горѓи Цаца.

Во ова трето издание поместен е и Уставот на СФРЈ во текстот што беше прогласен на 7 април 1963 година, а текстот на Уставот на СРМ е даден во неговиот пречистен текст што е приготвен со оглед на измените извршени со Уставниот закон за измени на Уставот на СРМ, прогласен на 22 јануари 1965 година. Со тоа е извршено и пренумерирањето на главите и членовите на Уставот.

Ова издание има за цел да го олесни користењето на уставите во практичната примена, бидејќи во збирката се дадени и објаснувања во врска со извршените измени.

Цена 9,50.— нови динари.

Ви ги препорачуваме и следните изданија со кои располагаме во ограничен број примероци:

**ЗБИРКА НА ЗАКОНИ
ЗА ИЗБОР НА ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ
ВО РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
— СО ОБРАСЦИ**

Цена 5 нови динари.

**РЕГИСТАР
НА РЕПУБЛИЧКИ ПРОПИСИ**

1961 — 1966

Издание 1967

Цена 23 нови динари.

**САМОУПРАВУВАЊЕ И ОБЛИЦИ НА
НАДЗОР ВО РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ**

Издание — 1967

Цена 20 нови динари.

Збирка на

**ДЕЛОВНИЦИ НА СОБРАНИЕТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА И НА СОВОРИТЕ**

Издание — 1967

Цена 11 нови динари.

Порачки прима Одделението за претплата на Службен весник на СРМ, Скопје, пошт. фах 51. Жиро сметка 401-1-16 кај Службата на општественото книговодство — Скопје.

**ВОДОСТОПАНСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „СТРУ-
МИЧКИ СЛИВ“ — СТРУМИЦА**

распишува

КОНКУРС**ЗА ПОДОВНОСТ НА ИЗВЕДУВАЧИТЕ ЗА
ИЗГРАДБА НА БРАНА „ТУРИЈА“**

- Предмет на отстапување е браната „Турија“ — со сите припремни работи на браната и придружни објекти.
- Ориентационата вредност на објектот изнесува 73.000.000,00 н. дин.
- Браната „Турија“ се наоѓа на подрачјето на општината Струмица на р. Турија, оддалеченост 15 км, од гр. Струмица.
- Финансиски средства за изградба на објектот се обезбедени со Сојузен закон и закон на СРМ.
- Срок за изведување на работите: — почеток на работите, во првата половина на 1968 година

— затворање на браната — 30. XI. 1970 година
— конечно завршување на објектот — 31.V.1971 година.

- Секој интересент со пријавата треба да до-
стави:
— доказ за регистрација на претпријатието,
— писмено полномошно,
— список на расположиви стручни кадри и механизација, со ознака на оние што се наменети за овој објект,
— податоци за досега изградени слични објекти,
— преглед за ангажираноста на други поголеми објекти кои се во тек,
— финансова положба на претпријатието по завршна сметка за 1966 год.
— податоци за кооперанти,
— писмена изјава за прифаќање условите на инвеститорот.
- За објектот, вклучувајќи ги сите работи, може да се јави само единствен изведувач со кооперанти.
- Спремноста за обезбедување сопствени средства за градба во 1968, 1969 и 1970 год. поради запазувањето динамиката на градбата, ќе влијае во оценката при утврдувањето подобноста на изведувачот.
- Заинтересираните организации може да вршат преглед на инвестиционо-техничката документација, останатите услови на инвеститорот и утврдените критериуми за оценка на подобноста во просториите на Водостопанското претпријатие „Струмички Слив“ на ул. „Љуба Брашнарска“ бр. 5 — Струмица.
Прегледот може да се врши секој работен ден од 9 до 14 часот.
- Пријавите за подобност се доставуваат во посебна обвивка со ознака „Понуда за оценка на подобност“ на адреса:
Водостопанско претпријатие „Струмички Слив“ — Струмица.
Пријавите примени по 9 часот на ден 5 јануари 1968 год. не се земаат предвид.
- Отворањето на пријавите ќе се изврши на ден 5 јануари 1968 год. во 9 часот во просториите на Водостопанското претпријатие „Струмички Слив“ — Струмица.
- За резултатите од спроведениот конкурс и извршената оценка на подобност, учесниците во конкурсот ќе бидат известени во срок од 10 дена од денот на отворањето на пријавите.

СОДРЖИНА

- | | |
|--|-----|
| 341. Закон за ветеринарната служба — — | 729 |
| 342. Одлука за определување придонесот за здравствено осигурување на земјоделците на подрачјето на Комуналната заедница за здравственото осигурување на земјоделците во Кочани за 1967 година — — | 732 |
| 343. Одлука за изменување на Одлуката за разрешување и избор на претседатели и членови на постојаните одбори и Мандатно-имунитетната комисија на Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — | 732 |
| 344. Одлука за образување Заедничка комисија за изработување Нацрт на закон за здравствената заштита и здравствената служба — — — — — | 732 |
| 345. Одлука за избор на Заедничка комисија на Републичкиот и Социјално-здравствениот собор на Собранието на СРМ за изготвување Нацрт на закон за здравствената заштита и здравствената служба — — — — — | 733 |
| 346. Упатство за начинот на водење регистарот на научните установи — — — — — | 733 |

Издавач: „Службен весник на СРМ“ — издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември“ бр. 10а. Пошт. фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 401-1-16 кај Службата на општественото книговодство. Печат: Графички завод „Гоце Делчев“ — Скопје.